



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. —
Огласите по тарифата. — Чековна сметка
№г. 62324. — Поштарина платена во
готово.

Петак, 10 август 1945
БЕОГРАД

БРОЈ 58

ГОД. I

Цена 3.— дин. од табак. — Претплата за
второто полугодие на 1945 год. дин.
350.—. — Редакцијата: Бранкова №г. 20 —
Телефонот: 28-838

545.

На основание на чл. 6 на Уредбата за планска расподела и потрошувачка на стоката, Стопанскиот совет на предлог на Министерот за трговија и снабдување доносује

УРЕДБА

ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ НА ХЛЕБНИ ЖИТА ВО
ЕКОНОМСКАТА 1945/46 ГОДИНА

Член 1

Хлебни жита во смисал на оваја Уредба се сметаат: пченица, рж, ечемј, зоб, царевка, сите нивни мешавини како и нивните преработувачки.

На производителите односно на притежателите на хлебните жита во смисал на оваја Уредба се сметат сите физички и правни лица кои имаат приход на хлебни жита во натура, и тоа: сајбини, соседници, наемници, наполичари, депутати и други притежатели, односно ползувачи.

Економска година во смисал на оваја Уредба се смета период од 1. август 1945 до 31. јули 1946. година.

Член 2

Со цел да се израни војската и населението, кои не се занимавајат со производство на хлебни жита односно на кои производството не ги задоволује потребите на сопственото потрошување, производителите и притежателите на хлебни жита се должни на повикување на народните власти да предадат на овластените откупни институции по максимирани цени онија количини хлебни жита, кои ќе бидат определени по прописите на оваја Уредба.

На основание сведенијата за потребите на изхранувањето, за постојеките резерви хлебни жита од миналата економска година и овој годишен жетвен принос, Стопанскиот совет ги утврдује количините и сортите на хлебните жита кои земските влади и Главниот народен одбор за Војводина (ГНОВ) ќе ги собере на својето подручије.

Земските влади и Главниот народен одбор на Војводина ќе определат на кој начин ќе се изврши това собирање.

Член 3

При определувањето количините кои се должни да ги предадат поједини производители, мора да им се остават соодветните количини за изхранување (заедно со нивните фамилии), за семе и останали стопански потреби.

Количините оставени за семе не смеат да се употребаат за други цели.

Количините на царевка и зоб кои му преостануваат на слободно располагање те можат да се должителните количини и подмирување на сопствени потреби за изхранување, сејене и стопанство, му остануваат на слободно располагање те можат да се стават во промет и да ги отуги по постојеките прописи.

Член 4

Работите околу собирање сведенија за потребите, резервите и жетвениот принос, како и работите во врска со собирањето на утврдените количини хлебни жита сите органи на народните власти морајат да се извршат во срокови кои ќе ги определи сојузниот Министер на трговијата и снабдувањето.

Производителите и притежателите на хлебни жита се должни количините и сортите на хлебните жита определени за предавање да ги чувајат со грижа на добар домаќин, и на повикување на овластените откупни институции, да ги изнесат за предавање во време и на место које ќе биде определено.

Член 5

Земските влади и Главниот народен одбор на Војводина ќе формираат или определат работни институции (предпријатија), кои како овластени откупни институции ќе ги вршат сите трговски, манипулативни, магацински, транспортни и останали работи во врска со собраните количини хлебни жита во смисал на оваја Уредба. Во принцип ќе се овласти за цело подручије само една работна институција (предпријатије).

Овластените институции ќе работат по прописите донесени од страна на сојузното Министерство за трговија и снабдување за целата држава и по посебни прописи на земските влади и земските министерства за трговија и снабдување односно Главниот народен одбор на Војводина издадени по одобрение на сојузното Министерство за трговија и снабдување за таја земја односно аутономна област.

Овија институции имајат секоја на својето подручије исклучително право за вршење на целокупниот промет со собраните количини хлебни жита (купување, преработување, продавање, превозување со јавни соопштителни средства, ускладиштување) и право на надгледување над прометот на преостаналите количини во смисал на чл. 3 на оваја Уредба. Овија институции имајат првенствено право за наем на сите простории zgodни за сместување и манипулација, за заклучување договор со индустријата за преработување, и набавувачка секаков помокнен материјал потребен за извршување задачата поставена со оваја Уредба.

Овластените откупни институции се должни да образуваат и поддржаваат своји локали за работа (филијали, пословници и т. н.) за превземање и испраќање на сите, со оваја Уредба обванати предмети за изхранување, во сите онија места дека ќе се укаже потреба. Они можат работите да ги свршат преку своите преставители и комисионери од редовите на трговците, задругите и водениците.

Надгледувањето над работата на овластените откупни институции го вршат земските министерства за трговија и снабдување односно Оделението за трговија и снабдување на Главниот народен одбор на Војводина.

Сојузното Министерство за трговија и снабдување има право на надгледување над работата на сите овластени откупни институции, како и издавање

задолжителни прописи и повелби зарад координирање на нивната работа.

Член 6

Земските влади и Главниот народен одбор на Војводина можат по одобрение на сојузното Министерство за трговија и снабдување да ги прошират прописите на оваја Уредба на својето подручије и на други сорти хлебни жита и останали пољоделски произведения важни за изхранување населението на таја земја.

Член 7

Прекршуењата прописите на оваја Уредба како и прописите и повелбите на надлежните органи на власта донесени зарад нејното спроведување ќе се казнат по Законот за сузбивање на недозволената шпекулација и стопанска саботажа од 23. април 1945 година (Службен лист бр. 26).

Член 8

Министерот за трговија и снабдување на сојузната влада е овластен да издаде напатствија зарад спроведувањето на оваја Уредба.

Член 9

Оваја Уредба влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

Бр. 6840

6 август 1945 год.

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,
А. Хебранг, с. р.

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

546.

На предложение на Министерот за трговија и снабдување Стопанскиот совет доносује

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИТЕ НА ОПИЈУМОТ ВО СУРОВО СОСТОЈАНИЕ

Се определујат цените на опијумот во сурово состојание за производителите според содржанието на единицата-процентот на морфинот во него, и тоа по Дин. 100.— (сто) за единицата (процентот) на морфинот во него.

Производителот може за свој трошак да сака експертиза или анализа поради определувањето процентот на морфинот или продавачката на опијумот.

Цена се подразумује за стоката во растурено состојание (ринфуза) која може да има највекје примеси 3% според тежината, односно 3 грама на 1 килограм опијум во растурено состојание.

Оваја цена влегује во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист“.

Бр. 2855/222

5 август 1945 година

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,
А. Хебранг, с. р.

По овластуењето
на Министерот за трговија и снабдување
Помокјник,
Л. Соколов, с. р.

547.

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧЕНИЕ МЕТАЛНИТЕ ПАРИ ОД 0,50 ДИНАРА Д. Ф. Ј.

На основание на чл. 7 на Законот за ковање ситните пари на Демократска федеративна Југославија од 23 јули 1945 година („Службен лист“ бр. 53 од 27 јули 1945 година),

РЕШАВАМ:

да од 6 август 1945 година почнује преку Народната банка сукцесивно да се пуштат во течение металните пари на Демократска федеративна Југославија од 0,50 динара Д. Ф. Ј., искован на основание на Законот за ковање ситните пари на Демократска федеративна Југославија од 23 јули 1945 година.

Описот на овија пари изложен е во чл. 2 и 3 на Законот.

VII бр. 4612

3 август 1945 година

Београд

Министар за финансии,
Сретен Жујовић, с. р.

548.

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕЧУЕЊЕ ОД ТЕЧЕНИЕ МАГЈАРСКИТЕ МЕТАЛНИ ПАРИ ВО БАЧКА, БАРАЊА, МЕГЈУМУРЈЕ И ПРЕКУМУРЈЕ

На основание на чл. 2 Законот за повлекување од течение металните окупациски пари од 23 јули 1945 година („Службен лист“ бр. 53 од 27 јули 1945 година)

РЕШАВАМ:

1) во времето од 13 до 23 август 1945 година заклучно да се изврши повлекување од течение магјарските метални пари (пенги) на подручијата каде пенгата, за време окупација, била законско средство за плаќање (Бачка, Барања, Мегјумурје и Прекумурје) и тоа:

А. сребрен:

од пенги	5.—	издавање	1930 год.
„	„	5.—	„ 1938 „
„	„	5.—	„ 1939 „

Б. од алуминиум:

од пенги	5.—	издавање	1943 год.
„	„	2.—	„ 1941 „
„	„	1.—	„ 1941 „

В. од челик:

од филири	20.—	издавање	1941 год.
„	„	10.—	„ 1940 „
„	„	2.—	„ 1940 „

Г. од бронза:

од филири	2.—	издавање	1927 год.
„	„	1.—	„ 1926—1936 год.

Д. од цинк:

од филири	2.—	издавање	1943 год.
-----------	-----	----------	-----------

2) да се за сменување за повлечените маџарски метални пари издадат новчаници и ковани пари на динарот Д. Ф. Ј., а по курсот од 1 Д. Ф. Ј. динари = пенга 1.— (чл. 2 Законот за повлекување од течне металните окупациски пари;

3) по истечување на рокот означен во точ. 1 на овава Решение (почнуејќи од 26 август 1945 год.) маџарските метални пари да престанат да бидат законско средство за плаќање;

4) повлекување маџарските метални пари да изврши Народната банка преку новчаните заведенија, даночните оддели на околските народни одбори и пошти, и това исклучително на подручијата кои се означени во точ. 1 на овава Решение, а по напатствијата кои ќе издаде сојузното Министерство за финансии.

Министер за финансии,
Сретен Жујовиќ, с. р.

549.

На основание на чл. 8 на Уредбата на Стопанскиот совет за откуп и промет на хлебните жита во економската година 1945/46 бр. 6840 од 6 август 1945 година пропишујам

НАПАТСТВИЈЕ БР. 1 ЗА ИЗВРШУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ОТКУП И ПРО- МЕТ ХЛЕБНИТЕ ЖИТА ВО ЕКОНОМСКАТА 1945/46 ГОДИНА

Член 1

Хлебни жита се сметајат: наполица (суражица) како и сите мешавини на пченицата, ржот, ечмењот, зобот и царевката во било кои меѓусобен сразмер.

Преработујачки, који во смисал на Уредбата се сметат хлебни жита, се: сите сорти на брашното, групицата (рмок), трици од пченица, рж, ечмењ, зоб и царевка, прекрупни од ечмењот и царевката, олупен ечмењ (гершла), олупен зоб (пахуљици), сушено тесто како макарони, резанци, фиде итн. Не се сметат такви преработујачки: дволек (бисквит), пексмит, кекс, мрвици.

Член 2

Притежатели на хлебните жита во смисал на Уредбата се сметат и сопствениците на вршалиците, конвенцијаши, рисари и сите други лица који имат приход на хлебните жита во натура во врска со обработувањето земјиштето, со вршидбата или било со које друго занимавање.

Не се сметат притежатели на хлебните жита во смисал на Уредбата водениците, односно нивните сопственици или наемници во поглед на приходот на хлебните жита од помељарина (ушурот), оти се должни целокупниот приход во хлебните жита од помељарината (ушур) да предадат на овластените откупни институции.

На државните пољоделски имоти и пољоделски имоти под државна управа се односујат прописите на Уредбата како и на сите други производители. Сојузното Министерство за пољоделие ќе предложи на сојузното Министерство за трговија и снабдување попис на оние државни огледни пољоделски имоти који производат хлебни жита во цел на производството на семето и количината на хлебните жита од тие имоти који ќе се издвојат за исти цели. Количината на хлебните жита, који тие имоти добиват од останалите производители во замена за това семе, подпадајат на должението за предавање во цел на јавно изранување според прописите на Уредбата.

Член 3

Количините на поедините хлебни жита који земските влади односно Главниот народен одбор на Војводина се должни да ги соберат на својето подручије, определује Стопанскиот совет на предложение на сојузниот Министер за трговија и снабдување.

Во цел на това предложение земската министерства односно Оделението за трговија и снабдување на Главниот одбор на Војводина должни се да достават на сојузното Министерство за трговија и снабдување — на Управата за снабдување — следни податци:

а) за резерви на хлебните жита кај производителот и притежателот од прошлогодишната и овогодишната жетва;

б) за бројот на населението по категории — производители и членови на нивните домаќинства, тешки физички работници, обични физички работници и останалото граѓанство;

в) потреби на хлебните жита за есен и пролетно сејане; и

г) бројното состојание на стоката по сортите.

Овие податци ќе ги соберат земските министерства, односно Оделението за трговија и снабдување на Главниот народен одбор на Војводина, во сарадна со земските министерства за пољоделие, односно Стопанското оделение на Главниот народен одбор на Војводина и со Статистичкиот уред.

Член 4

На основание на решението на Стопанскиот совет по предниот член земските влади ќе ги определат количините на поедините хлебни жита који мора да се соберат во поедините окрузи, односно околиците на нивните подручија.

Околските народни одбори ќе распоредат определени количини за собирање на општините, односно местата на својето подручије.

Член 5

Кај разредување количините на хлебните жита по предниот член ќе се послужат земските влади, окружните односно околските и општинските или месните народни одбори со податци за постојекји резерви на хлебните жита кај производителот и притежателот од прошлогодишната жетва и со податци за резултатите на оваа годишна жетва на основање на Решението за вршидба на стрмните жита (бр. 3055 од 23 јуни 1945).

Во колку такви податци не постојат или се сметат нетачни или непотполни, ќе извршат општинските односно месните одбори поновен попис на тој начин, што ќе ги повикајат сите производители и притежатели на хлебните жита на својето подручије да поднесат пријава на целокупните своји резерви на хлебните жита од миналата годишна и оваа годишна жетва.

Така добивени список за резервата кај сите производители и притежатели ќе изложи одборот на увид на народот и ќе ги повика со јавен проглас сите граѓани да во рок од 3 дена поднесат на одборот своите примедби за ради исправка на нетачно или непотполно пријавени резерви, односно заради упишување оние који не поднеле пријави за резервата.

За сите примени примедби ќе рашават одборите најпонајак за понатака од 3 дена по истекувањето на рокот на јавната седница, која ќе биде напред објавена, или на зборот на сите мештани, дека ќе утврди коначен список за резервите и на основање на тој список ќе разреже на секој производител односно притежател на хлебните жита количините, који е истиот должен да предаде.

Член 6

При разредување количините за предавање месните народни одбори ќе се раководат со това, да на поедините домаќинства на производителот односно

притежателот на хлебните жита остават максимално следните количини на хлебните жита:

а) за човечна израна: на земјоделците и тешките физички работници 800 грама хлебните жита или 600 грама хлебните брашна дневно по член на домаќинството за една година (1 август 1945 до 31 јули 1946); на останалите физички работници (во колку се притежатели на хлебните жита во смисал на Уредбата) 600 грама од хлебните жита или 450 грама од хлебните брашна дневно по член на домаќинството за една година (1 август 1945 до 31 јули 1946 година).

На сите останалите притежатели на хлебните жита 400 грама од хлебните жита или 300 грама од хлебните брашна дневно по член на домаќинството за една година (1 август 1945 до 31 јули 1946 година).

Од наведените количини, на производителите односно на притежателите од оставените количини, најмалку една четвртина од таја количина мора да биде во царевка, односно царевно брашно.

Чланови на домаќинства има да се сметајат само онија лица кои стално живејат и се хранат во односното домаќинство;

б) за сточната храна:

за коњи во пољоделските домаќинства 500 кгр. зоб или царевка по грло за една година,

за свињи за гојење поред прописите на Уредбата за гојење, промет, цените на свињите број 630 од 24 јули 1945 година;

в) за сеене на производителите:

по 180 кгр. пченица, ечмен, рж или овес (зоб) односно по 30 кгр. царевка за секој ектар на зиратна земја, која ќе се задолжително засеје со таја сорта на хлебните жита;

г) за ситни потреби на селските домаќинства по 10 кгр. пченица и 10 кгр. царевка за секој ектар на зиратна земја (ораница).

Член 7

Ако некој производител или притежател има резерва или приход од хлебните жита во повеќе општини (места), целокупниот разрез на количината која има да ја предаде ќе му изврши оној одбор на чија територија има своје стално боравиште.

Член 8

Количините на хлебните жита, разрезани заради собирање на поедините окрузи односно околии или општини и места достављавајат минимум који безусловно мораат да се отсвараат (соберат).

Член 9

Овластените институции за откуп по член 5 на Уредбата (бр. 6840 од 6 август 1945 година), не чекајќи го разрезот, ќе отпочнат веднага со откупот на хлебните жита и това од земјоделците со повеќе од 30 хектара зиратна земја и од онија производители и притежатели на хлебните жита који сами понудат да се нивните количини откупат.

Месните народни одбори ќе издавајат на таквиа производители односно притежатели одобруење за превозуење до откупната станица, назначуејќи количините и сортите на хлебните жита који се предавајат. Овластените откупни институции ќе потврдат примането на истото одобруење и ќе го вратат на предавателот на житата.

Член 10

Ако сите разрезани и на откуп понудени количини на хлебните жита не можат веднага да се превземат, ќе се остава на чување на поедините производители који ќе бидат должни да ги чувајат као своје.

Член 11

Земските влади и Главниот народен одбор на Војводина ќе ги укине сите досегашни решениа и

одлуки који се во противност со прописите на Уредбата на Стопанскиот совет и со оваа напатствије, нарочно во поглед на максималните количини на хлебните жита, који се оставајат на производителите и притежателите на истите (член 6 на оваа Напатствије).

Член 12

Земските влади и Главниот народен одбор на Војводина ќе превземат преку својте министерства односно одделениа веднага се што е потребно да подредените им органи на народните власти најбргу се упознајат со прописите на Уредбата на Стопанскиот совет и на оваа Напатствије и да пристапат на нивното спроведуење.

Член 13

Овоа Напатствије влегува во сила со денот на потпишуењето.

Бр. 6842

6 август 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдуење,
инж. Никола Петровић, с. р.

550.

На основање на чл. 5 на ставот 2 на Уредбата за откуп и промет на хлебните жита во економската 1945/46 година пропишујам

НАПАТСТВИЈЕ БР. 2 ЗА РАБОТЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ОТКУП НА ЖИТАРИЦИТЕ

Член 1

Најдоцна до 15 август 1945 година земските влади и Главниот одбор на Војводина, ќе формирајат, односно ќе определат и оспособат за работа работни институции (предпријатија) за откуп житариците.

Најдоцна до 17 август 1945 година ќе поднесат на Министерството за трговија и снабдуење — на Управата за снабдуење — извештај со следните податци:

1) назив фирма на овластената откупна институција;

2) седиште;

3) нејзината правна форма;

4) основниот капитал (кој го уплатил, евентуални апори, осигурателни кредит);

5) останалите материјални средства, који се на институцијата осигурани за успешно решавање задачите (вреќи, тријери);

6) со извештајот да се приложи:

а) сите законски прописи, правила итн. на основање на који е институцијата организована, односно со који се регулира нејзината работа;

б) списокот на лицата који раководат со работата на овластената институција (директор, прокуриса, шефови на оделенијата, шефови на филијалите и на откупните станици);

в) шемите на организацијата на институцијата со списокот на филијалата и откупните институции на комисионерите, сушарите итн.; и

г) преглед на резервите на житариците и брашното на ден 15 август 1945 година со назнака:

1) сорта,

2) место дека се навогјат,

3) од дека потекнујат,

4) на који се цел наменени.

Член 2

Овластените институции за откуп на житариците ги вршат својите работи на собирање, расподелба и

отпремување житариците обванати со Уредбата за откуп и промет на хлебните жита во економската 1945/46 година на основание на издадените прописи уз условија на содржанието во Уредбата за цените на житариците во економската 1945/46 година.

Член 3

Овластените откупни институции ќе ја вршат расподелбата и отпремата на собраната стока на основание на писмените диспозиции на сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за снабдување.

Без спомнатите диспозиции они не можат да располагат со собраната стока ни по сопственото навогјање, нити по налозите ма со која друга страна.

Член 4

Кога нема да биде инаку определено, диспозицијата ќе се извршује по редот како ќе достигне на овластената институција (предпријатијето). За тоа кај диспозицијите кои ја покривајат потребите на ползувачот за по веќе од еден месец, ќе се ешалонираат количините по месеците.

Во поглед на квалитетот на стоката не смејат да се прават разлики по меѓу поедините испорачки, изузимајќи кај семенската стока во случаји, кадс тоа одреди сојузното Министерство за трговија и снабдување.

Член 5

Овластените институции (предпријатија) за откуп житариците можат собраната стока да ја продавајат само на големо.

Член 6

Работите по меѓу овластените институции ќе се вршат на овој начин:

1) Веднагa по примањето извештајот за издадената диспозиција од страна на Министерството за трговија и снабдување — Управа за снабдување, институцијата — купецот ќе стапи во врска со институцијата — продавецот и да склопи со неја формални заклучок (договор за купопродавачка) и ќе издаде точни диспозиции за испраќање стоката.

Заклучокот треба да ги содржује следните условија:

а) плаќање: 100% во готово (или уз меничен акцепт на купецот који продавецот ќе го жирира и есконтује на терет на купецот) пред испраќање на стоката, франко место, које продавецот одреди;

б) рокот и местото на утоварот: начелно во изборот на продавецот (но овој последни е должен да се залаже за што по бргу отпремување и стоката по можност да ја укрца на станицата, која на купецот соопштително нај поволно лежат);

в) дотерување стоката до вагонот, шлепот, порачка на вагон шлеп, утоварање и испраќање на стоката: на терет и ризик на продавецот који при ринфуз — испорачки грижи и за вреќја и ринфузи — урегајји, додека при испорачките на брашно и другите преработувачки, вреќјите ги става на располагање купецот;

г) возарина: доплата, т. е. ја плаќа купецот на местото на определувањето (во колку не прати напред пари на продавецот);

д) патни ризик:

1. во поглед на количината: на опасност на купецот, који има да се грижи за евентуални упатни претоварујачки, благовремено истоварување итн.,

II. во поглед на квалитетот: одговорност на продавецот до првата претоварна или истоварна станица, дека, во колку купецот стави приговор, ќе се вадат и печатат огледи заради заедничка анализа (утврдување квалитетот);

гј) авизо: брзојавно по отпремување стоката за трошок на продавецот;

е) пресметна тежина: званична тежина на утоварната станица;

ж) процеси:

I. во поглед на квалитетот: за случај да продавецот и купецот не се сложат во поглед на утврдување квалитетот и пресметката на разликата во врска со квалитетот, странките морат да се подвргнат на арбитража на управата на водениците на онаја федерална единица од која стоката испаѓа, а која управа ќе изврши арбитража на основание на узансот на истата земја и по нејните закони;

II. за сите други случаи: надлежност на редовните судеви во седиштето на продавецот.

2) Овластената институција — продавецот, во колку институцијата-купецот не би и се јавил заради склопување заклучокот во рок од 8 дена по примената диспозиција од страна на сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за снабдување должна е за тоа да извести спомнатото сојузно Министерство.

Член 7

Овластената институција за откуп житариците ќе ја продава собраната односно купената стока на институциите за детална дистрибуција уз следните условија:

1) Овластената откупна институција може да ја продава стоката на институциите за детална дистрибуција само на територијата на својата федерална единица.

2) Оваја продавачка ќе се врши на основание на диспозицијата на федералното Министерство за трговија и снабдување во границите на утврдените диспозиции на сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за снабдување.

3) По примањето диспозициите од страната на земското Министерство за трговија и снабдување — Управа за снабдување, овластената институција ќе ја обавести за тоа со најбрз начин институцијата за детална дистрибуција и ќе го назначи износот на противредноста на доделената и стока, франко вагоншлеп до најблиската истоварна станица.

4) Овој износ е должна институцијата за детална дистрибуција да положи на овластената откупна институција напред 100% во готово.

5) До истоварната станица стоката патува на трошок и ризик на продавецот који е должен да се грижи за евентуални упатни претоварујачки.

6) Примопредавачката на стоката се обавује на најблиската истоварна станица.

7) За тежината е меродавно званичното мерење на утоварната станица.

8) За случај да купецот стави приговор на квалитетот, ќе се издават и запечата на истоварната станица огледите заради утврдување квалитетот.

9) Продавецот е должен да со најбрз начин извести купецот за отпремување стоката.

10) Евентуалната лежарина на истоварната станица паѓа на терет на купецот, који е должен да се грижи за благовремен истовар.

11) За случај на процес има да се постапи аналогно со прописите на чл. 6 на точ. 1 ж) на овава Напатствије.

12) За случај да институцијата за детална дистрибуција не се јави на овластената откупна институција за 8 дена по приманото обавестување за издадената диспозиција или во тој рок не и положи износот на противредноста на доделената и стока, должна е овластената институција да за тоа го извести својето земско Министерство за трговија и снабдување.

Член 8

Во поглед на сушењето на царевката сојузното Министерство за трговија и снабдување ќе дава на овластените откупни институции непосредно изложени со ознака: дека, каде, која количина и на који степен на влагата има да се сушат.

Член 9

Овластените откупни институции ќе праќат на сојузното Министерство за трговија и снабдување —

на Управата за снабдување — секој понеделник испрчни и подробни извештаји за својата работа на собирање, распределување и отпремување житариците во течение на последната недела. Во тија извештаји ќе ги прикажат околностите под кои работат, да укажујат на узроците на евентуалните неуспеси и да стават предложенија за уклонување тешкоките и смекјите.

Министерството за трговија и снабдување на сојузната влада ќе пропише, по потреба, формулари за табеларни дел на овии извештаји.

Уз извештајите, споменети во ставот 1 на овој член, овластените институции ќе поднесат и своји предложенија:

а) за сместување откупените количини на житариците; и

б) за нивното отпремување, употребување односно распределување, во колку за това векј не примиле диспозиции од сојузното Министерство за трговија и снабдување.

Бр. 6928

6 августа 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

551.

Министерството за трговија и снабдување — Управа за цени — доносује

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА РАФИНИРАНОТО УЉЕ ЗА ЈЕЛО, СУРОВОТО УЉЕ, МАСТНИТЕ КИСЕЛИНИ И УЉАНИТЕ ПОГАЧИ ОД СОНЧОГЛЕДОВОТО СЕМЕ ОД РОДОТ 1944 ГОДИНА

Член 1

Откупните претпријатија можат на име провизија и манипулативните и режиските трошкови, а за испорачка семето франко вагон или шлеп на откупните станици односно утоварните станици, да засметат најповекје 20% од откупната цена на сончогледовото семе, определена во членот 5 на Уредбата за определување цените во динари Д.Ф.Ј., објавена во „Службениот лист“ бр. 24 од 21 април 1945 година.

Во овии 20% се засметани и трошковите за распределбата уљето на производителите на семето од страна откупните претпријатија, доколку производителите го продале семето по цена од 18 динари окупациски за 1 кгр. на претпријатието, а според прописот на Решението за цена на семето и уљето бр. 311 од 21 декември 1944 година.

Член 2

Фабриците за уље се должни да од куповната цена на сончогледовото семе, превземено за преработување од откупните претпријатија, да уплатат 17% во полза на сметката за изравнување подвозните трошкови на сончогледовото семе и 3% во полза на сметката за унапредување уљаните култури.

Член 3

На сончогледовото уље за јело, суровото уље и уљаните погачи се определујат за подручијето на целата држава следните цени:

А. Уље за јело-рафинирано

И за испорачка на југословенската армија:

а) франко магацин на фабриката во сад а без сад — за 1 кгр. Дин. 23.60

б) франко вагон или шлеп местото на фабриката, во сад а без сад — — — — — „ „ „ „ 24.10

в) франко вагон или шлеп на најблиската станица на примателот — — — — — за 1 кгр. Дин. 25.25

II за сите други испорачки:

а) франко фабрика со платен превоз и подвоз до најблиската станица на местото на купецот за 1 кгр. нето без сад, а во сад, без вкупен данок — — — — — „ „ „ „ 25.25

б) франко складиштето на големопродавецот, за 1 кгр. нето во сад а без сад, уклучиво враќање празните садови на фабриката а без градска трошарина — — — — — „ „ „ „ 29.40

в) во дукјанот на малопродавецот, за 1 литар уклучиво враќање празните садови на големопродавецот, а без градска трошарина — — — — — „ „ „ „ 31.—

Горните цени важат во големо продавачка и мало продавачка само за местата кои лежат на железничките и паробродарските пруги.

За другите места можат на овии цени да се засметат ефективни трошкови на превозот.

Б. На суровото уље (техничко уље и масните киселини)

Франко фабрика со платен превоз и подвоз до најблиската станица на купецот за 1 кгр. нето, со најповекје 2% неосапунет во садот и без сад, без вкупен данок и градска трошарина и без трошкови за враќање празни садови до фабриката Дин. 24.25.

В. Уљани погачи

Франко магацин на фабриката за 1 кгр. нето без амбалажа Дин. 2.—

Член 4

По цените франко вагон или шлеп на најблиската станица место на големопродавецот, определени со чл. 3, А I, в) и II а) и В, на оваа Решение фабриците се должни за испораченото уље да уплатат динари 1,50 по 1 кгр. во полза на сметката за изравнување подвозните трошкови на уљето.

Член 5

Трошковите на превозот и подвозот на сончогледовото семе франко фабрика, односно уљето франко вагон или шлеп на упатната станица, се изравнујат преку сметката за изравнување подвозните трошкови на семето и уљето на основание на веродостојните документи.

Доколку овии документи несе званични, има да бидат оверени од власта.

Во цената на уљето од чл. 3 на оваа Решение се засметани просечните трошкови на превозот и подвозот на сончогледовото семе во износ од 7.210.— динари за 10.000 кгр. семе односно динари 16.500.— за 10.000 кгр. уље, који износи се предмет за пресметка по сметките за изравнување.

Не подлежујат на пресметка трошковите на превозот и подвозот на уљето испорачки извршени по цените од чл. 3 одел А, I а) и д) на оваа Решение.

Фабриците за уље се должни на крајот на секој месец да состават подробен извештај за сите количини семе, примани на преработување во течение на местото, како и извештај за испорачаните количини на уљето, и ќе ги поднесат најдалеку во течение од 8 денови на Министерството за трговија и снабдување на сојузната влада — на Управата за цени.

Фабриците на основаније на тија извештаји ќе извршат истовремено пресметка по меѓу реално платените трошкови на превозот и подвозот и своите задолженија на уплатувањата, по оваа Решение во полза на сметката за изравнување трошковите за подвоз на семето и уљето.

Долговањата по споменатата пресметка фабриките истовремено со поднесувањето извештаји и пресметки ќе ги уплатат на Државната хипотекарна банка во полза на сметката за изравнување подвозот на семето и уљето.

Посакувањата на фабриките од споменатата пресметка ќе се исплатат од средствата на сметката за изравнување подвозните трошкови на семето и уљето.

Член 6

Сите задолжувања и посакувања во чл. 6 на Решението за определување цените на уљето за јело и техничкото уље и мастните киселини и уљаниот талог од сончогледовото семе бр. 3380 од 25 мај 1945 година, настанале до доносување на оваа Решение, остануваат во сила.

За залихите на сончогледовото семе и другите уљани плодови, затечени во фабриките на денот на влегување во сила на оваа Решение, а превземени по набавачната цена пред 21 април 1941 година, како и за залихите на уље произведено од семе набавено по такви цени, фабриките за уље ќе уплатат разлика на цените за семе, а така исто и за уље, пресметани на количините на семето од који се произведени, во полза на сметката за изравнување производителните цени на уљето при Државната хипотекарна банка.

Член 7

Сојузниот Министер за трговија и снабдување може да наредује по потреба вирманисање по меѓу сметката за изравнување подвозните трошкови на сончогледовото семе, сметката за изравнување подвозните трошкови на уљето и сметката за изравнување производителните цени на уљето.

Член 8

За продавање уље за јело — рафинирано — сурово (техничко) уље и мастни киселини произведени од други сорти уљано семе од род 1944 година важат цените на оваа Решение.

Член 9

Овоа Решение влегује во сила со денот на обнародувањето во „Службени лист“.

Истиот ден престануваат да важат прописите на Решението бр. 3380 од 25 мај 1945 година, доколку се против прописите на оваа Решение.

Бр. 5971

4 август 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

552.

Управата на државните монополи со својот акт од 30 јули 1945 година IV м. бр. 12603 известује, да успејала да произведе доволни количини тутунски преработувачки и предложује од 1 август 1945 година да се пуштат во слободна продавачка тутунските преработувачки и цигар папир.

На основание на овој предлог Управата на државните монополи и Уредбата за планската расподелба и потрошувачка на стоката доносуваат

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА ТУТУНСКИ ПРАБОТУВАЧКИ И ЦИГАР ПАПИР

Тутунските преработувачки и цигар папир се пуштат во слободна продавачка.

Управата на државните монополи ќе биде должна да поднесује месечни извештај на Управата за снабдување на Министерството за трговија и снабдување на сојузната влада, назначувајќи:

1) који количини ставила на располагање преку својите складишта на секоја федерална единица, односно на Војводина;

2) доколку несе задоволени потребите, оваја да се назначат во процентите;

3) који залихи преостануваат за идниот месец; и

4) колкаво е месечното производство.

Овоа Решение влегује во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист“.

М. бр. 6281

31 јули 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

553.

ТАКСА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗГОВОРИ ОБАВЕНИ СО ПРЕТПЛАТНИЧКИТЕ ТЕЛЕФОНИ ОД СТРАНА НА ДРУГИ ЛИЦА

Со Решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7122 од 28 јуни 1945 година, а во согласност со Министерот за финансии бр. 5937 од 16 јули 1945 година, е решено:

1) во местата во који освен редовната претплата се плаќа и посебна такса за секој обавени повикани разговор во локалното соопштение, претплатниците можат, за секој локални разговор обавен од страна публиката со нивниот телефон, да наплатуваат во своја полза оној исти износ који они плаќајат на поштенско-телеграфско-телефонската управа на име посебна такса за локални разговор.

2) Во местата, во који се плаќа паушална претплатна такса за телефон, претплатниците немаат право да наплатуваат такса за евентуалната употреба на нивниот телефон од страна на другите лица.

3) Прекршување на оваа Решение повлекује парична казна прописана со Законот за пошта, телеграф и телефон (§ 78 под 2 точ. 3).

I бр. 7122. — Од Министерството за пошти, телеграфи и телефони (Телеграфско-телефонско отделение) 30 јули 1945 година, Београд.

554.

ТАКСИРАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИТЕ РАЗГОВОРИ БЕОГРАД—ЗЕМУН

Со Решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони I бр. 3278 од 6 јули 1945 година, а во согласност са Министерот за финансии бр. 6072 од 20 јули 1945 година, е решено:

1) претплатниците на автоматската телефонска централа во Земун да плаќајат инсталациона и претплатна таксата пропишана за претплатниците во Београд;

2) телефонските разговори на претплатниците во Земун со претплатниците во Београд, Раковица и Авала и обратно да се сметаат како местните телефонски разговори; и

3) пропишаните такси да важат од денот на воспоставување на земунската телефонска централа после ослободување.

II бр. 3278. — Од Министерството за пошти, телеграфи и телефони, 27 јули 1945 година.

555.

ОБНОВУЕЊЕ РАБОТАТА ВО ФИЛИЈАЛИТЕ НА ПОШТАНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО ЗАГРЕБ И ЛЈУБЉАНА

Спрема Решението на Министерството за финансии на сојузната влада бр. 2236 од 27 јуни 1945 година, е обновена работата на филијали на Поштенските штедилници во Загреб и Лjubљана, које кје вршат самостојателно штедња и чековна служба на подрачјето на федерална Хрватска односно федерална Словенија. Филијалата на Поштенската штедилница во Лjubљана е почнала работа 10 јули 1945 година а филијала на Поштенската штедилница во Загреб 1 август 1945 година.

1 бр. 2870. — Од Поштенската штедилница Београд 4 август 1945 година.

556.

ОБНОВУЕЊЕ РАБОТАТА НА ФИЛИЈАЛАТА ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО САРАЈЕВО

Спрема Решението на Министерството за финансии бр. 740 од 16 марта 1945 година, е обновена работата во филијалата на Поштенската штедилница во Сарајево, која ќе да врши самостојателно штедње и чековна служба на подрачјето на федерална Босна и Херцеговина. Филијалата на Поштенската штедилница во Сарајево е почнала работа 2 јули 1945 година.

1 бр. 2870. — Од Поштенската штедилница Београд 4 август 1945 година.

ОДЛИКОВАНИА**ПРЕЗИДИУМ****на Антифашисткото веќе на народното ослободуење на Југославија**

на предложение на Врховниот Командант на Југословенската армија Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

р е ш а в а :

да се за нарочна храброст и пожертваност во борбата против заедничкиот непријател на Бугарска и Југославија — хитлеровска Немачка одликуват

СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД:

генерал-лајтнанти: Тошев Тодор, Трендафилов Стојан и Стојчев Владимир;

генерал-мајори: Атанасов-Виктор Штерју, Хубенов Иван, Таралежков Стефан, Ганев Ст. Џонју и Доцев Д. Ангел.

СО ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ I СТЕПЕН:

полковници: Иванов Х. Петар, Кирчев Иван, Неичев и Димитров М. Димитар;

потполковници: Гилич Анг. Димитар и Георгијев Т. Никола;

помошник на командантот Огњанов Д. Георги.

СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД:

полковници: Данилов Ламби, Главинчев Лев и Димитров Ил. Петар;

потполковници: Пешев Христофор, Васиљев М. Делчо, Жечев Кр. Петар, Велев Г. Григор, Златарев Г. Христо, Дуитров В. Димитар и Киров;

мајори: Делиенчев Иван, Мишев Мишо, Михлев Бојан, Киров Ник. Георги, Игнатов Н. Илија, Георгиев Мил. Георги, Деоничев Георг. Кузо, Дојков Кузм. Иван, Јанков Б. Јанко, Пенев Б. Ценко, Близнаков Захари, Полонов Г. Атанас, Шејтанов Таш. Георги, Минков Милев Георги, Капозов Д. Христо и Јосифов Георги;

капетачи: Стаматов А. Георги, Петецки Јосифов Алекси, Веров Василев Георги, Дјадов Хр. Апостол, Алексиев Милчо и Петров С. Стефан;

поручници: Илиев Цаков Илија и Птев И. Христо;

Панчев Методијев Неделко;

полковник Панов Јонко.

СО ОРДЕН НА ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

мајор Бчваров Д. Атанас;

капетани: Ковачки Ст. Горги, Димитров Мирко, Каравелов Лjубен, Арнаудов Васил, Радулов Кирил, Ватралов Борис, Јанев Крум, Иванов Иван, Станчев Асен, Киров Георги, Кожухаров Христо, Петров Сим. Стеван, Тасев Хр. Георги, Бајчев Д. Делчо, Дамјанов Тас. Борис, Георгиев Ив. Георги, Найднов П. Георги, Русинов К. Тодор, Сандалски Г. Стојо, Сотиров Стефан, Арабаџиев Колју, Бојаџев Хр. Ангел, Бобчев Д. Тодор, Илиев Н. Велика и Петков Дин. Тонју.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

поручници: Тонков Н. Ваклин, Грозданов Стоил, Босолов Георги, Гич Стоичо, Стоев В. Тодор, Иванов Начев Жељу, Десков Сл. Слави, Комитов Ст. Коста, Желев Т. Михаил, Стојанов Ст. Стојан, Господинов Г. Господин, Крачунов Л. Неделчо, Иванов Анг. Илија, Недев Петров Иван, Станчев Дим. Станчо, Васиљев Ст. Веселин, Раичв Анг. Васил, Монеv Атан. Иван и Бонев Цв. Емил;

потпоручници: Терзински Стоичо и Тангров Сл. Иван;

официрски кандидати: Сапунов Ст. Марин, Колев Горг. Техо и Стефанов Г. Стефан;

помошници на командирот: Недјалков П. Никола, Демерџиев Тод. Иван, Атанасов Ник. Раидју, Митев Тонев Слави, Радов Сл. Ради, Коинов Р. Димитар, Богоев Радев Динју и Желев Јурд. Иван;

подофицери: Костадинов Мин. Иван, Годолов Ник. Димитар, Марков Дим. Иван, Георгиев Митев Божко и Кунев Венко;

кандидати подофицери: Тодоров П. Петко, Кичуков Пар. Асен, Георгиев Кр. Желјуско, Петров Колев Петар, Чарков Гр. Цветко, Степанов Ив. Иван, Арбор Ив. Спиридон, Христов Мих. Дончо, Степанов Ив. Иван, Ангелов Г. Јордан, Папазон Иван Раино, Учков Ж. Димитар, Радев Стефана Рачо, Иванов Мих. Иван, Станков Анд. Јордан, Милчев Милчо, Јонков Коен Јонко и Дјакв Атанасов Дјако;

партизанка Константинова Бозаџиева др. Ема;

одбори: Иванов Ив. Иван, Јармов Кр. Андон, Ампрманов Александар, Паноров Димитар Иван, Тонев Георг. Петар, Иванов Кирил, Тонев Н. Васил, Генов Атанас. Гено, Дренчев Ст. Петар, Крстов Ган. Нено и Гоков Иван Михо;

редови: Димов Петр. Кирил, Маринов Иванов Марин, Петров Савов Христо, Камбуров Ник. Стоино, Лjубчев Колев Петар, Георгиев П. Пенчо, Иванов Јанев Никола, Драгнев Г. Драгни, Душев Јанев Душо, Меразлиев Нед. Делчо, Желев Стојанов Елчо и Добринов Хр. Костадин;

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

Потпоручници: Др. Николов, Добрев-Моев Добри, Понов др. Ташо, Манолов Јан. Стефан, Боочев В. Никола, Динов В. Марин, Александров Тодор, Бацаров Пеев Иван, Тодоров Нак. Илија, Ганчев Љ. Жељаско, Иванов Боев Иван, Виденовски Ст. Пенчо, Ганев Ганев Стојан, Лазаров Петра Лазар, Македонски Н. Иван, Атанасов Кост. Атанас, Дочев Златев Дочко, Димов Ник. Илија, Манов Г. Цанко и Стефанов Петра Руско;

помоћник командир Жотев Прван;

офицерски кандидати: Димитров Г. Стојан, Иванчев Влчев Иван, Цамчиев Д. Иван, Стефанов Г. Илија, Петар, Лавев Девчев Иван и Иванов Стам. Иван; Иван. Царев Гочев Васил, Бакриев К. Георги, Пеливанов Д. Иван, Ценов Влов Цоло, Динов Панов Влју, Јотов Т. Јосиф, Хациев Хр. Колју, Колчев П. Величко, Жељасков Тан. Илија, Љупчев Н. Јордан, Гацински Александар, Георгиев В. Георгу, Трохаров П. Станчо, Илиев Ст. Никола, Тенев Р. Димитар и Белчев Белчо;

подофицер на санитетот Чоралиев Д. Георги;

подофицири: Бојациев Јанев Димо, Иванов Хр. Панајот, Костичков Г. Добромир, Георгиев Пан. Георги, Инцов Дим. Иван, Завалов Дим. Васил, Добрев Лем. Христо, Тодоров Дим. Иван и Турлаков Петров Стојан;

помоћник командир Христов х. Ив. Александар;

кандидати подофицири: Начев Мин. Димитар, Бумбалов Петар, Антонов П. Димитар, Кинов Петков Штерјив, Дочев Г. Георги, Пананчев Г. Григор, Георгиев Ст. Георги, Марков Мин. Јанко, Маринов Ив. Петар, Ковачев Ал. Стефан, Танев Ат. Димитар, Георгиев Пет. Иван, Георгиев Стоев Иван, Димитров Д. Атанас, Стойков Ган. Љубен, Попов Ст. Неделчо, Алексиев Петар, Цвјатков Мит. Цвјатко, Георгиев П. Георги, Шопов Сп. Димитар, Сивков Д. Слави, Николов П. Стоичо, Павлов П. Петко, Петков В. Петко, Добрев Николов Васил, Желев Вас. Димитар, Димитров П. Стоичо, Ненков Хуб Тодор, Јанакиев Г. Никола, Костадинов П. Георги, Христов Ст. Христо, Влканов Хр. Манол, Илиев Ив. Станчо, Огледалов Дион Вангел, Дамјанов Тод. Марко, Јовков Мит. Станјив, Адамов П. Иван, Станчев Кр. Жељаско, Иванов Г. Иван, Турлаков Ив. Стоичо, Рачев Гат. Христо, Михалев Ив. Михаел, Караиванов Илије Јанчо, Карастојанов Ст. Коста, Проданов Ст. Продан и Рангелов Хр. Георги;

помоћници на командирот: Генов Сивов Гено и Џебков Ив. Кирил;

одбори: Дианков Ст. Иван, Ганев Г. Гани, Јовчев Наид, Михаил, Андонов А. Георги, Милушев Ал. Никола, Игнатов Ив. Бончо, Георгиев Ив. Георги, Крстев Ест. Крсто, Виденов Прв. Аско, Караманлиев Атанас, Стојанов Зл. Стојко, Димитров К. Тодор, Тодоров Ст. Атанас, Симеонов Ив. Колју, Петров Ст. Димитар, Кирчев Жел. Драгија, Тилев Г. Константин, Симеонов Атанас, Иван, Иванов Ник. Димитар и Тушев Христо;

редови: Божилов Димитар, Дачев Г. Георги, Петров Петар, Чорбациски Христо, Иванов Г. Петар, Тенев Ст. Тодор, Дренчева Хр. Рајна, Владимирив Владимир, Проданов Дел. Канју, Петков Кал. Хубен, Шефкидов Јудфи Јумер, Титов Петков Стоил, Златев Атанасов Иван, Георгиев Асен Георги, Божилов Ив. Климент, Великов В. Васил, Влчев П. Васил, Христов Г. Крстју, Станков Ст. Станчо, Николов Г. Добри, Истров Кост. Денју, Георгиев В. Георги, Бошев Атанас Пулју, Николов Хр. Крстју, Јорданов Дончев Ранко, Димитров Ник. Димитар, Јусифов Јусифов Аден, Гроздев Добрев Христо, Влков Д. Георги, Сто-

јанов Пенчев Марко, Георгиев Хр. Тодор, Николов Нед. Христо, Димов Желев Радин, Ванчев Влчев Иван, Иванов В. Влчо, Жеков Лоз. Делчо, Господинов П. Христо, Гаудов Крстев Тодор, Петков Тод. Георги и Јочев Давид Христо;

чиновници: Данчев Данчо и Манолов Александар, истребител;

гвард. Иванов М. Господин;
коњаник Николов Д. Никола;
редови: Неделчева Р. Донка и Евтимова Цвета;
уредници: Иванов Ник. Филип, Хаќјан Оник. Хавак, Кјучуков Ив. Нанко, Иванов Сл. Димитар, Колев Пешо и Господинов Р. Борис;

глуници: Михова Михаилова Пенка и Алтинова Тодорова Људмила;

глумци: Јабанчиев Георгиев Рачко, Алтнов Алексиев Кирил, Георгиев Николов Иван, Кожухаров Панајотов Стојан, Миланов Михајол Милан и Мајаров Давидов Мајер, Цалев Иванов Спас, Добрев Д. Петко, Гешев Анг. Димитар.

Бр. 225

9 јуни 1945 година

Секретар,
М. Перунички, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

на предложение на Врховниот Командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

р е ш а в а :

да се за умешност во командовањето и специјални подвиги одликујат

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

потполковник Поповић Иво-Ђани;
мајори: Бељаков Др. Владислав, Божовић Др. Саша, Котараш М. Душан и Хрибар Јанез;
капетани: Глеђа С. Илија, Јуришић А. Јозо и Шоштарић Павло;
поручници: Аћимовић Видан и Вуксановић Владимир;
член Окр. НОО Стаматовић Јован.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

мајори: Барјактаревић Р. Бранислав, Пелевић М. Сретен и Софранец Б. Никола;
капетани: Баљак Антун, Бумбар И. Јосип, Бућа Ј. Берислав, Водушек Ф. Фердо, Годец Антон-Томаж, Земљак Јоже-Дожеж, Јелић П. Славко, Клеменич Иван, Кнежевић Т. Љубо, Лабовић Саво, Малешевић Душан и Шкуфца Јоже;
зам. на командантот подручја Гриљ И. Станислав;
командант места Станишић Митар;
команданти на батаљонот: Кркић Милан и Уршић Франц;
пом. политком. одреда: Вергот Тоне и Јанежић Милан;
пом. политком. на одредот: Вергот Тоне и Јанежић Милан;
политком. на батаљонот Перишић Јово;
зам. на командантот батаљона Милутиновић Драгољуб;

пом. политком. на батаљонот Шифер Саво.
политком. на болницата: Вученић Душан и Цу-
љак С. Фрањо;

зам. на командантот батаљона Стојовић Миладин;
опер. офиц. на батаљонот Вукман И. Мијо;
инф. оф. на батаљонот Милановић Мирко;
об. офиц. на батаљонот Новаковић Драгомир;
ополном. офиц. ОЗН-а: Дамић Ј. Анте и Стругар
Никола;

поручници: Бописављевић Момир, Бабановић
Нико, Васиљевић Жарко, Видер Лудве, Видергар
Рало-Полде, Грвић Ђуро, Јовић Ј Никола, Коренчић
Антон-Тарзан, Кркић М. Рале, Марела Карло, Матон
Тоне-Штепсел, Милевснич М Стево, Миличевић И.
Анте, Миндољевић И. Анте, Перовић Рајко, Ребољ
Јоже, Ромац Ђ. Душан, Стојановић С. Предраг, Сто-
јић Л Драгојло, Филиповић Милован, Царевећ Ср-
ћан и Шкољ Леополд;

командири на чета: Бобић Милан и Николић
Рајко;

потпоручници: Богдановић Мирко, Бркић М.
Мио, Булатовић Јасна, Вучетић Милован, Голоб
Алоизиј Јац Тоне, Јокић Петар, Малешевећ Мило-
рат, Роловић Јуџица, Смоловић Милосав, Стефано-
вић Витомир и Шарић Ф Илија;

зам. на командирот на чета: Бајић Никола, Бу-
димчић Јован и Плавшић Милорад;

пом. на комесарот на чета Лисијак Рикард;

заставници: Вукосављевић Софија, Дремељ Ан-
тон, Јовановић Ранко, Лакић Олга, Лорвић Душанча,
Милинковић Милош, Пинтић Степан, Сухорепац До-
миник, Трнички Б. Лука и Шарановић Вукосава;

старши водници: Бановић К. Лука, Латиновић Ђ.
Милош, Милић Блажо и Радивојевић Милинко;

тесетар Огњановић Илија;

борни: Лазић Станко, Чавић Нечад, Мраовић Ми-
лан, Мрђеновић Данило-Панта и Пакиж Аница.

потполковник Поповић Иво-Бани.

СО МЕДАЛЈА ЗА ХРАБРОСТ:

заставник Јурца Марија-Мепа

Бр. 226

9 јуни 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перуничић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото веќе на народното ослободуење
на Југославија

на предложение на Врховниот командант на Ју-
гословенската армија, Маршал на Југославија Јосип
Броз-Тито

р е ш а в а :

да се за специјални заслуги во борбата против
заедничкиот непријател на СССР и Југославија —
хитлеровска Немачка одликујат

СО ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД:

генерал-пуковници: Иванов Семјон Павлович и
Желтов Алексеј Сергејевич.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

генерал-лајтнат Капитохин.

Бр. 227

12 јуни 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перуничић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото веќе на народното ослободуење
на Југославија

на предложение на Врховниот командант на Ју-
гословенската армија, Маршал на Југославија Јосип
Броз-Тито

р е ш а в а :

да се за покажани резултати на марлива и по-
жертвована работа на медицинското поле одликујат

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I СТЕПЕН:

др. Беркович Јелисавета Матвејевна.

Бр. 228

13 јуни 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перуничић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото веќе на народното ослободуење
на Југославија

на предложение на Врховниот командант на
Југословенската Армија Маршал на Југославија
Јосип Број-Тито

р е ш а в а :

да се за умешност во командуењето, специјални
подвизи и покажана храброст одликујат

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД:

др. Никола Вазбазов, др. Минчо Диков, др. Бо-
рислав Манев, др. Александар Петриковски, др. Иван
Ганцев и др. Иван Георгијев.

Бр. 229

16 јуни 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перуничић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото веќе на народното ослободуење
на Југославија

на предложение на Врховниот командант на Ју-
гословенската армија, Маршал на Југославија Јосип
Броз-Тито

р е ш а в а :

да се за специјални подвизи, покажана храброст
и нарочни заслуги во борбата против заедничкиот
непријател на СССР и Југославија — хитлеровска
Немачка одликујат

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД:
мајори: Секулић М. Радојица, Томовић Б. Душан
и Шкрбовић Ф. Бошко;
капетани: Влаховић М. Милош, Грбовић М. Крајо
и Мирковић Ј. Јагош.

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:
мајори: Грбовић М. Симеун, Лучић М. Слободан
и Обрадовић М. Радоман;
капетани: Бујишић Александар, Гледовић Ђ. Богдан,
Делевић Н. Павле, Обрадовић С. Драгољуб, Пандурица
Ј. Марко, Перуновић Г. Благоје и Струњаш М. Јосиф;
поручник Ђоковић-Чеперац М. Обрад.

Бр. 230

Београд

16 јуни 1945 година

М. Перуничић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.**ПРЕЗИДИУМ**

на Антифашисткото векје на народното ослободуење
на Југославија

на предложение на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

р е ш а в а :

да се за умешност во командуењето, специјални подвизи, покажана храброст и нарочни заслуги во борбата против заедничкиот непријател — немачкиот фашизам одликујат

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД:

потпоручник Јерушин Владимир Семјонович;
старији лајтнант Муромцев Виктор.

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД:

потполковник Варламов Леонид Васиљевич.

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД:

мајори: Сологубов Андреј Иванович и Денбицки Борис
Михајлович;
капетани: Шкољников Сејмон Сејмонович и Кротик-Короткјевич
Фјодор Григоријевич;
мајор Коган Саломон Јаковљевич.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

борци: Њекасов Николај и Атанасов Фјодор.

Бр. 231

16 јуни 1945 година

Београд

М. Перуничић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.**ПРЕЗИДИУМ**

на Антифашисткото векје на народното ослободуење
на Југославија

на предложение на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

р е ш а в а :

да се за заслуги учинени за ослободуењето на нашите народи одликуе

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД:

генерал-лајтнанти: Владо Тричков и Благоје Иванов;
генерал-мајор Славчо Трнски.

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕД:

генерал-мајор Бојан Ббгаранов;
полковник Дичо Петров.

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД:

полковници: Делчо-Симон Главановски и Денио Знепољски;
мајор Георги Балкански;
Георги Димитров Васиљев-Шумски

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД:

потполковници: Анастас Русев и др. Кира Игњатов.

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

капетан Иван Маринов.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

поручник Кирил Георгијев Златан;
Боина Петрова.

Бр. 232

16 јуни 1945 година

Београд

М. Перуничић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.**ПРЕЗИДИУМ**

на Антифашисткото векје на народното ослободуење
на Југославија

на предложение на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

р е ш а в а :

да се за осведочена херојска дела на бојното поле и херојско држање пред непријателот одликуват

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ:

Прота Јевстатије Караматијевић.

Бр. 233

19 јуни 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перуничић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободуење
на Југославија

на предложение на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

р е ш а в а :

да се за докажача херојска работа на бојното поле и за херојското држање пред непријателот одликујат:

СО ОРДЕНОТ НА НАРОДНИОТ ХЕРОЈ:

мајори: Демоња Никола и Сењуг Иван-Ујак; Миљановић Никола, Шилц Мајда.

Бр. 234

19 јуни 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перуничић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ДЕКРЕТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ

Со Решение на Помокјникот на Министерот за народно здравје Пов. бр. 68 од 5 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулисување припадност на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и установи и овластението на Министерот за народно здравје на Демократска федеративна Југославија бр. 1561 од 21 март 1945 година, се поставуе Димић М. Милева за чиновник-надничар при Поли-клиниката на Министерството за народно здравје.

Со Решението на Помокјникот на министерот за народно здравје Пов. бр. 76 од 10 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулисување припадност на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на сојузните Мини-стерства и установи и овластението на Министерот за народно здравје на Демократска федеративна Ју-гославија бр. 1561 од 21 март 1945 година, и подне-сената молба, се ставуе на расположение на феде-рална Хрватска Сокол Звонко, надничар на Мини-стерството за народно здравје на работа при Др-жавно-техничкиот завод за производство на меди-цински инструменти и апарати.

Со Решението на Министерот за народно здравје Пов. бр. 80 од 11 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија и Уредбата за регулисување припадност на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на сојузните Мини-стерства и установи, Радомир Младеновић админи-стративен чиновник 9 група — досегашен благајник на Министерството за народно здравје — се премеш-та по потреба на службата во Поликлиниката на Министерството за народно здравје за благајник, во исто звање и група која е до сега имал.

Со Решенето на Министерот за народно здравје Пов. бр. 69 од 8 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулисување припадност на државни службе-ници од граѓански ред и останалите јавни службе-ници на сојузните министерства и установи од 20 априли 1945 година, се поставуе Властимир Родић за шеф на Персоналниот отсек при Главна управа на медицинското производство на Министерството за народно здравје во привремено својство, со припад-лежности на чиновник 6 положајна група.

Со Решението на Министерот за народно здравје Пов. бр. 81 од 11 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија и Уредбата за регулисување припадност на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на сојузните мини-стерства и установи, се разрешуе од должноста Радован Петровић, судија-секретар 6 положајна груп-а на Министерството за народно здравје, и се ставуе на расположение на Министерството за прав-восудие на Демократска федеративна Југославија, заради распоредуеното на нова должност.

Со Решението на Министерот за народно здравје Пов. бр. 70 од мај 1945 година, по согласноста на Претседателот на Министерскиот совет Пер. бр. 115 од 3 мај 1945 година, а во смисол чл. 1 и 3 Уредбага за поставување и унапредување на државни службе-ници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулисување припадностите на државни службеници од гра-ѓански ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и установи од 20 априли 1945 година, се поставуе Савка Јаворина Вујовић за на-чалник на Персоналното одељење на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Ју-гославија, во привремено својство, со припадност на чиновник 3 група 1 степен.

Со Решението на Министерот за народно здравје Пов. бр. 72 од 8 мај 1945 година, по согласноста на Претседателот на Министерскиот совет Пер. бр. 117 од 3 мај 1945 година, а во смисол чл. 1 и 3 Уредбата за поставување и унапредување на државни службе-ници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулисување припадностите на државни службеници од гра-ѓански ред и останалите јавни службеници на со-јузните министерства и установи од 20 априли 1945 година, се поставуе Месарић др. Вјенцеслав за на-чалник на Административно-финансијското одељење на Министерството за народно здравје, во времено својство, со припадност на чиновник 4 група 1 степен.

СОДРЖАНИЕ:

	Страна
545. Уредба за откуп и промет на лебните жита во економската 1945/46 година — —	529
546. Решение за одредување цената на опиумот во сирово стање — — — — —	530
547. Решение за пуштањето во оптицај на ме-тални пари од 0,50 динари ДФЈ — — — —	530
548. Решение за повлекување од оптицајот на маѓарски метални пари во Бачка, Барања, Међумурје и Прекомурје — — — — —	530
549. Напатствие бр. 1 за извршување Уредбата за откуп и промет на хлебни жита во економската 1945/46 година — — — — —	531
550. Напатствие бр. 2 за послување на овласте-ните установи за откупување житарици —	532
551. Решение за одредување цени на естивото рафинирано уље, на сировото уље на масните киселини и уљани погачи од солнекретово семе од родот на 1944 год.	534
552. Решение за пуштање во слободна прода-вачка на дувански прераѓевини и ци-гар-папир — — — — —	535
553. Такса за локални разговори вршени на претплатнички телефони од страна на други лица — — — — —	535
554. Таксирање на телефонските разговори Београд—Земун — — — — —	535
555. Обновување работата во филиалите на По-штенската штетилница во Загреб и Љу-бљана — — — — —	536
536. Обновување работата на филијалата на Поштенската штетилница во Сарајево —	536